



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 5 февруари 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 6

ГОД. XX

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1, Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

80.

Врз основа на членот 48 од Основниот закон за јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61), во согласност со Сојузниот секретаријат за индустрија, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДИМЕНЗИИТЕ, ВКУПНИТЕ ТЕЖИНИ И НАПЛАТКИТЕ НА ДРУМСКИТЕ ВОЗИЛА

I. Општи одредби

Член 1

Со одредбите од овој правилник се определуваат димензиите и најголемата дозволена вкупна тежина на друмските возила, како и широчината на наплатките на запрежните возила, во сообраќајот на јавните патишта.

Член 2

Друмски возила можат во сообраќајот на јавни патишта да се користат само ако, заедно со товарот, се во границите на димензиите (дозволен габарит) и најголемите дозволени вкупни тежини определени со овој правилник, а запрежните возила — ако и широчината на наплатките им одговара на мерите утврдени со овој правилник.

Распоредот на вкупната тежина на друмските возила мора да биде таков да им одговара притисокот што се пренесува врз коловозот на мерите определени со Основниот закон за јавните патишта.

На постоен јавен пат што не ги исполнува сите пропишани технички услови можат да сообраќаат друмски возила од ставот 1 на овој член само ако нивните димензии и вкупната тежина им одговараат на техничките услови за таков пат.

Друмско возило што не ги исполнува условите од ст. 1 и 2 на овој член може да сообраќа на јавни патишта само врз основа на посебна дозвола издадена врз основа на членот 49 од Основниот закон за јавните патишта и под условите утврдени во таа дозвола.

Член 3

Одредбите од овој правилник за дозволените габарит и за вкупната тежина на друмските возила не се применуваат на специјалните воени возила, машините, орудијата и направите со сопствен погон или без него, ако се во границите на слободниот профил на јавниот пат и ако притисоките што се пренесуваат врз коловозот им одговараат на нормативите предвидени во членот 46 од Основниот закон за јавните патишта.

Член 4

Како друмско возило, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

1) друмски моторни возила и нивни приклучни возила, предвидени во Решението за југословенските стандарди од областа на друмските возила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60 — Прилог;

JUS M.N.010: Моторни и приклучни возила. Дефиниции и класификација);

2) запрежни возила, како и други возила за сообраќај на јавни патишта, како што се: велосипеди, трицикли, рачни колички и сл.;

3) машини што се пригодени или според своите особини се такви да сообраќаат со помош на сопствен погон на јавни патишта, како што се: парни и моторни локомобили, парни и моторни валјци, подвижни моторни дигалки и кранови, комбајни, булдожери со тркала, разни самоодни машини со гасеници снабдени со рамни облоги и сл.;

4) направи кои се пригодени да се превезуваат на сопствени тркала или според своите особини се годни да сообраќаат на јавни патишта, како што се: дрешеви, косилки, сеалки, подвижни транспортери, елеватори и сл.

II. Дозволен габарит

Член 5

Друмските возила, заедно со товарот врз нив, мораат да бидат во границите на дозволения габарит определен со максималниот профил и максималната должина.

Максимален профил е напречниот пресек на просторот што го зафаќа возилото и товарот врз него, мерено помеѓу најистурените делови по широчината и височината на друмското возило односно товарот врз него кога возилото мирува врз рамнината на коловозот.

Максималната должина претставува отстојание мерено помеѓу најистурените делови на друмското возило односно товарот врз него — на челната и задната страна од возилото.

Ако друмски возила сообраќаат закачени меѓусебно — нивната вкупна должина не смее да ја премине максималната должина определена за закачените возила.

Член 6

Широчината на максималниот профил изнесува 2,5 метра, а височината 4 метра.

Член 7

Максималната должина на друмските возила, изнесува, и тоа за:

1) обично и специјално товарно моторно возило и моторно работно возило со две оски — 11 м, а со три или повеќе оски — 12 м;

2) влекач со полуприколка — 15 м;

3) автобус и специјално патничко моторно возило — 12 м, а за други патнички моторни возила — 6 м;

4) товарно и патничко моторно возило со зглобест конструктивен состав — 14 м;

5) товарна и патничка приколка, обична и специјална, со една оска — 6 м, со две оски — 8 м, а со три или повеќе оски — 10 м;

6) товарно моторно возило со приколка — 16,5 м;

7) автобус специјално патничко моторно возило со приколка — 18 м, а други патнички моторни возила со приколка — 12 м;

8) едно запрежно возило, вклучувајќи и запрега — 10 t, а за две меѓусебно закачени запрежни возила, вклучувајќи и запрега — 12 t;

9) возилата наведени во членот 4 точ. 3 и 4 на овој правилник, и тоа за едно возило — 12 t, а за меѓусебно закачени возила — 18 t, со тоа да можат меѓусебно да се закачуваат само две возила.

Максималната должина на возилата од точ. 6 и 7 став 1 на овој член важи и за моторните возила со зглобест конструктивен состав ако имаат и посебна приколка (точка 4), како и за друмските моторни возила што сообраќаат меѓусебно закачени заради тегнење поради расипување или од други причини.

Ако запрегата е впрегната во друмско возило наведено во точ. 1 до 7 или 9 на ставот 1 од овој член заради тегнење поради расипување на моторот или од други причини, за таков воз важи должината определена за друмското возило што се влече, не сметајќи ја запрегата.

III. Вкупна тежина на возилото

Член 8

Вкупната тежина на возилото ја сочинуваат: сопствената тежина на возилото со возачот, приборот, алатот, како и со уредите и направите трајно или привремено инсталирани врз возилото (JUS M.N0.012) и тежината на товарот односно патниците и другите лица врз него.

Тежината на товарот треба да е рамномерно распределена во товарниот простор односно просторот за сместување. Ако тоа не е можно поради конструкцијата на возилото или природата и формата на товарот или поради други причини, распоредот мора да биде таков да не биде ни една од еднокатните оски оптоварена над 10 тони, а двојната оска — над 16 тони, со тоа што пренесувањето на притисокот преку тркалата врз коловозот да не премине 125 kg на 1 cm широчина на наплатката на возилото со пумпани или сунѓерести гуми или со други слични еластични тркала, односно 80 kg на 1 cm широчина на наплатката на тркалата со железни наплатки, наплатки од полна гума или синтетичка материја или други слични наплатки, а преку гасеници — 8 t на должински метар на налегнатата површина на облогата на гасеницата.

Како двојна оска се подразбираат две оски чие меѓусебно отстојание е поголемо од 1 m, но не поголемо од 2 m.

Оските чие меѓусебно отстојание е помало од 1 m, се сметаат како една оска.

Член 9

Најголемата дозволена вкупна тежина на друмското возило изнесува, и тоа за:

- 1) товарно возило:

со две оски	— — — — —	16 t
со три оски	— — — — —	22 t
со четири или повеќе оски	— — — — —	28 t
со гасеници снабдени со рамни облаци	— — — — —	26 t
- 2) товарна приколка:

со една оска	— — — — —	6 t
со две оски	— — — — —	16 t
со три или повеќе оски	— — — — —	24 t
- 3) товарно моторно возило со приколка, а со вкупно:

три оски	— — — — —	22 t
четири или повеќе оски	— — — — —	32 t
- 4) влекач со полуприколка со вкупно:

три оски	— — — — —	22 t
четири или повеќе оски	— — — — —	32 t
- 5) автобус

со две оски	— — — — —	16 t
со три или повеќе оски	— — — — —	20 t
- 6) патнички автомобил — — — — — 5 t
патнички автомобил специјален — — — — — 12 t

7) патничка приколка:

- | | | |
|------------------------|-----------|------|
| со една оска | — — — — — | 4 t |
| со две или повеќе оски | — — — — — | 10 t |

8) автобус со приколка — — — — — 22 t

9) патничко или товарно возило со зглобест конструктивен состав:

- | | | |
|------------------------|-----------|------|
| со три оски | — — — — — | 20 t |
| со четири оски | — — — — — | 28 t |
| со пет или повеќе оски | — — — — — | 32 t |

10) запрежно возило кое има тркала со железни наплатки, со наплатки од полна гума или синтетичка материја или други слични наплатки, со:

- | | | |
|-----------|-----------|-------|
| една оска | — — — — — | 1.2 t |
| две оски | — — — — — | 3 t |

11) запрежно возило кое има тркала со пумпани или сунѓерести гуми или слични еластични тркала, со:

- | | | |
|-----------|-----------|-----|
| една оска | — — — — — | 2 t |
| две оски | — — — — — | 5 t |

За возилата од членот 4 точка 3, на овој правилник согласно важи најголемата вкупна тежина предвидена за друмски моторни возила, ако имаат тркала со пумпани гуми, сунѓерести гуми или други слични еластични тркала.

За возилата од членот 4 точка 4, како и за возилата од членот 4 точка 3 на овој правилник, што имаат железни наплатки, наплатки од цврста гума или синтетичка материја или други слични наплатки — согласно важат најголемите вкупни тежини предвидени за друмски запрежни возила.

IV. Широчина на наплатките на запрежните возила

Член 10

Широчината на железните наплатки, наплатките од полна гума или синтетичка материја или други слични материји мора да и одговара на вкупната тежина на запрежното возило и мора на одделни тркала да изнесува најмалку, и тоа:

- 1) кај двоосковни запрежни возила (возила со четири тркала):
 - a) 50 mm ако возилото има вкупна тежина до 1000 kg;
 - b) 60 mm ако возилото има вкупна тежина над 1000 kg, но не поголема од 1500 kg;
 - v) 80 mm ако возилото има вкупна тежина над 1500 kg, но не поголема од 2000 kg;
 - г) 100 mm ако возилото има вкупна тежина над 2000 kg, но не поголема од 3000 kg;
- 2) кај едноосковни возила (возила со две тркала):
 - a) 60 mm ако возилото има вкупна тежина до 750 kg;
 - b) 80 mm ако возилото има вкупна тежина над 750 до 1200 kg

Железните наплатки, наплатките од полна гума или синтетичка материја или друга слична материја мораат да бидат рамни. Клиниците со кои се заковани наплатките мораат да бидат со рамна глава и не смеат да излегуваат надвор од рамнината на наплатката.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно важат и за сите други возила со тркала со железни наплатки, наплатки од полна гума или синтетичка материја или друга слична материја.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-2/64-8
8 јануари 1964 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Марин Цетиниќ, с. р.

81.

Врз основа на членот 25 став 3 и членот 50 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЗА 1964 ГОДИНА НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ГЕНЕРАЛНА ДОЗВОЛА

1. За плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, стопанските организации и установи можат во 1964 година да купат од овластените банки девизи во височина од 100% од износот на девизите што на стопанската организација односно установа ѝ бил утврден врз основа на точ. 1 и 2 од Наредбата за утврдување за 1963 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63), односно од износот на девизите што на стопанската организација односно установа основана во 1963 година ѝ бил утврден врз основа на членот 28 од Уредбата за девизното работење.

2. Девизите за плаќање на делови за склопување и на други репродукциони материјали што се увезуваат врз основа на договор за лиценца, договор за купување на документација во странство за производство на определени стоки, договор за кооперација или друг сличен договор со странство, стопанските организации и установи и во 1964 година ќе ги купуваат кај Југословенската банка за надворешна трговија (член 27 од Уредбата за девизното работење) според посебниот пропис што го донесува Сојузниот секретаријат за финансии во спогодба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Списокот на стопанските организации и установи што ги склучиле договорите од ставот 1 на оваа точка го прибавува Југословенската банка за надворешна трговија од Сојузниот секретаријат за индустрија.

3. Домашните стопански организации и установи што ги вршат услугите наведени во членот 49 од Уредбата за девизното работење, можат во 1964 година за подмирување на своите трошоци на работењето во странство да купат од овластените банки девизи во височина од 100% од износот на девизите што на таква стопанска организација односно установа, врз основа на точката 4 од Наредбата за утврдување за 1963 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, ѝ бил утврден за плаќање на односните трошоци.

4. Застапништвата на странски фирми што имаат консигнациони лагери можат во 1964 година од овластените банки да купат девизи во височина од 50% од провизијата што ја наплатиле во 1963 година со застапување на странски фирми, и со тие девизи да ги плаќаат увезените стоки што во 1964 година ќе ги продаваат за динари според пресметковниот курс.

Девизите од ставот 1 на оваа точка можат да се употребат за купување резервни делови и помали и потрошни репродукциони материјали.

5. Од износот на девизите пресметани според точ. 1 до 3 на оваа наредба ќе се одбие износот на девизите кој на стопанската организација или установа ѝ е даден како аванс за 1964 година.

6. Износот на девизите за 1964 година го утврдува по барање од стопанската организација односно установа:

1) Народната банка — за стопанските организации што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија и за стопанските организации и установи од точката 3 на оваа наредба;

2) Југословенската земјоделска банка — за земјоделските организации, стопанските организации на прехранбената индустрија и тутуновата индустрија како и за установите што се занимаваат со односните дејности;

3) Југословенската банка за надворешна трговија — за сите други стопански организации и установи.

7. Покрај износот на девизите што стопанските организации и установи можат, според одредбите од оваа наредба, да ги купуваат за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола, тие можат и врз основа на членот 27 од Уредбата за девизното работење за плаќање на тие стоки да купуваат девизи кај овластените банки.

Девизите од ставот 1 на оваа точка овластените банки ќе им ги продаваат првенствено на оние стопански организации и установи што обезбедуваат најрентабилно производство, зголемување на извоз и остварување на девизен прилив во квалитетот кој им одговара на потребите на платниот биланс.

8. Технички упатства за спроведување на оваа наредба донесува, по потреба, Народната банка во спогодба со соодветните специјализирани банки.

9. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5007

25 јануари 1964 година
БелградСојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

82.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ИЗВЕЗУВААТ САМО ВРЗ ОСНОВА НА ДОЗВОЛА

1. Во стоките што можат да се извезуваат само врз основа на дозвола спаѓаат:

1) индустриски производи:

од гранката 114 (црна металургија):
старо железо,
отпадоци од железо и лимови,
бели и декапирани лимови;

од гранката 115 (металургија на обоените метали):
суров цинк,
отпадоци и остатоци (згура) на обоени метали и нивни легури,
електролитен бакар,
алуминиум во блок — инготи;

од гранката 120 (хемиска индустрија):
сулфурна киселина,
син камен;

од гранката 122 (дрвна индустрија):
пилански отпадоци од иглолисници за гориво и целулоза;

од гранката 125 (индустрија на кожа и обувки):
суро̀ва ситна кожа,
суро̀ва кру̀лна кожа,
отпадоци од сурови кожи;

од гранката 127 (прехранбена индустрија):
сите видови брашно,
свинска маст,
маст,
путер,
сало,
лој,
суро̀ва сланина,
масло за јадење,
шекер,
меласа,
храна за добиток од сите видови, освен сачми
и погачи добиени со преработка на увезено
ленено, коприно и палмино семе, африанови,
рицинусови и памучни сачми и погачи;

2) земјоделски производи:

од гранката 211 (земјоделство):

пченица,
пченка,
'рж,
јачмен,
овес,
наполица,
ленено семе,
соја,
маслодајна репка,
сончоглед,
рицину̀сово семе,
грав,
арпаџик;

од гранката 214 (сточарство):

телиња и месо од телиња од:
— племенити соеви до 120 kg
— крижанци до 90 kg
— сојот буша до 60 kg

3) производи на шумарството:

од гранката 313 (стопанисување со шуми):
обловина,
јамско дрво,
огревно дрво од иглолисници, костени и даб,
целулозно дрво од иглолисници,
таминско дрво од костен и даб,
технички цепаници од сите видови дрво.

2. Дозволите за извоз на стоките од точката 1 од оваа наредба ги издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Барането за издавање на дозвола за извоз на стоки се поднесува пред пристапувањето кон претходните и подготвителните дејствија во врска со склучувањето на купопродажниот договор со странските седогодараџи.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може како услов за издавање дозвола да предвиди и полагање на кауција од страна на стопанската организација како гаранција дека извозот ќе го изврши во определен рок.

3. Дозволите за извоз на стоките издадени врз основа на точката 2 став 2 од Наредбата за определување на стоките кои можат да се извезуваат само врз основа на дозвола („Службен лист на СФРЈ“, бр 1/63) важат до истекот на роковите од тие дозволи.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за определување на стоките кои можат да се извезуваат само врз основа на дозвола („Службен лист на СФРЈ“, бр 1/63).

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П.бр. 5009
25 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

83.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62), Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

**НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА КОНТИГЕНТИРАНИТЕ СТОКИ ЗА
ИЗВОЗ**

1. Во Наредбата за определување на контингентирани сток за извоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/63) точката 1 се менува и гласи:

„1. Во контингентирани сток за извоз спаѓаат:
од гранката 123 (производство на хартија):
натрон-хартија,
целулоза (од листари, иглолисници и ви-
скозна);“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5008
25 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

84.

Врз основа на членот 12 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/56, 44/60 и 22/62) и членот 199 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/62, 28/62, 53/62 и 13/63), Сојузниот секретаријат за финансии издава

**НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ КАЈ
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО НА КОИ СЕ УПЛАТУВААТ ОДРЕДНИ
ВИДОВИ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДО-
ВИТЕ**

1. Во Наредбата за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одредени видови приходи на буџетите и фондовите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/63 и 11/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63, 26/63 и 46/63) во делот II оддел Б точка 1 во одредбата под 113 зборовите: „640-03 — Општ инвестиционен фонд“ се заменуваат со зборовите: „670-03 — Средства на федерацијата за инвестиции во стопанството“.

Во ставот 2 бројот: „640-03“ се заменува со бројот: „670-03“.

2. Во одредбата под 114 зборовите: „640-10 — Општ инвестиционен фонд“ се заменуваат со зборовите: „670-10 — Средства на федерацијата за инвестиции во стопанството“.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6-400/2
6 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

85.

Врз основа на членот 24 во врска со членот 10 од Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизен закон) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 86/46 и 52/61), Сојузниот секретаријат за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА СТРАНКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ

1. Во Наредбата за продажба на патнички автомобили од домашно производство за странски средства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/62 и 9/63) точката 2 се менува и гласи:

„2. На девизите што ќе ги прибават производителите на патнички автомобили со продажба на патнички автомобили во смисла на точката 1 од оваа наредба се применуваат одредбите од Наредбата за утврдување на износот на девизите за плаќањата во врска со извозот и за други плаќања во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/63).“

2. Точ. 3 и 4 се бришат.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 492-197

24 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

86.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за одобрување регрес за извезената концентрирана храна за добиток за потребите на земјоделството и за интервенции на пазарот во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ПОКРИВАЊЕ НА НЕГАТИВНАТА РАЗЛИКА ЗА УВЕЗЕНАТА КОНЦЕНТРИРАНА ХРАНА ЗА ДОБИТОК ШТО Е НАМЕНЕТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ НА ПАЗАРОТ ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации што се занимаваат со увоз на концентрирана храна за добиток (во понатамошниот текст: увозниците) го остваруваат надоместокот за покривање на негативната разлика во смисла на точката 1 став 1 под 2 и точката 4 од Одлуката за одобрување регрес за увезената концентрирана храна за добиток за потребите на земјоделството и за интервенции на пазарот во 1964 година (во понатамошниот текст: Одлуката) на начинот пропишан со оваа наредба.

2. Височината на надоместокот за покривање на негативната разлика претставува разлика за која е набавната цена, вклучувајќи ги и трошоците за превоз, трошоците на банката и другите трошоци, поголема од продажната цена што е утврдена од Сојузниот завод за цени.

3. Набавната цена (фоб, циф, франко југословенска граница) ја утврдува Југословенска земјоделска банка пред извршениот увоз со договорот склучен со увозникот. Ако постигнатата набавна цена е пониска од цената што е утврдена со договор, на увозникот му се признава набавната цена во фактичен износ.

Трошоците што ѝ се додаваат на набавната цена (трошоци за лежарина, истовар, складирање, квалифитативен и квантитативен преглед, растур, кало, шпедиција, маржа, банчини трошоци и др.), му се признаваат на увозникот до височината утврдена

со договор склучен помеѓу Југословенската земјоделска банка и увозникот.

На набавната цена ѝ се додаваат и фактичните трошоци за превоз од истоварната лука односно влезната гранична железничка станица до истоварната станица на купувачот.

Трошоците на Југословенската земјоделска банка во смисла на ставот 2 од оваа точка се признаваат најмногу до 0,05% од набавната цена франко југословенската граница.

4. Заради остварување на надоместокот од точката 1 на оваа наредба увозниците ѝ поднесуваат барање за надоместок на филијалата на Народната банка 101-14 во Белград како основна организациона единица на Службата на општественото книговодство. Кон барањето увозниците приложуваат пресметка на надоместокот и следнава документација во оригинал или во заверен препис:

1) договор склучен со Југословенската земјоделска банка за увоз на концентрирана храна за добиток;

2) пријава за склучениот увоз на концентрирана храна за добиток;

3) доказ за отворањето на акредитив;

4) фактура на странскиот добавувач;

5) царинска пријава;

6) фактура за продажбата на концентрирана храна за добиток на Дирекцијата за исхрана односно на претпријатие за промет и преработка на жито, од точката 1 став 1 под 2 на Одлуката;

7) документација за фактичните трошоци за превоз во земјата.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за надоместок во поглед на пресметувањето на надоместокот и документацијата е исправно, го одобрува износот на надоместокот во корист на жиро-сметката на увозникот, а на товар на сметката бр. 630-59 — Надоместок за увезената храна за добиток заради интервенција на пазарот.

6. Ако кон барањето за надоместок се приложуваат преписи на изворни документи, тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и врз нив мора да биде натиснат печатот на увозникот — корисникот на надоместокот, а изворните документи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секој изворен документ од ставот 1 на оваа точка кој се поднесува на увид да означи дека надоместокот е исплатен.

7. Исплатите на надоместоките според оваа наредба паѓаат на товар на партијата 5-242, позицијата 3 на Сојузниот буџет за 1964 година и не можат да го надминат вкупниот износ од 450 милиони динари.

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 295/1

15 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за трговија,
Драгутин Косовац, с. р.

87.

Врз основа на точката 5 став 2 од Одлуката за средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА СООБРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ ВО 1964 ГОДИНА

1. Стопанските организации, установите, државните органи, општествено-политичките организации и другите организации и правни лица, исплатите-

наголемен за вкупниот износ на придонесот за булите на пензии и инвалидски принадлежности, освен исплатителите на инвалидски примања на воените инвалиди од војните, и приватните работодавачи (во понатамошниот текст: исплатителите на лични доходи), ги пресметуваат и уплатуваат според одредбите од ова упатство средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластиците во патничкиот сообраќај во 1964 година (во понатамошниот текст: надоместокот).

2. Надоместокот се пресметува на личните доходи на кои се пресметува и плаќа придонесот за буџетите од личниот доход, како и на износот на пензиите и инвалидските принадлежности, освен на инвалидските примања на воените инвалиди од војните.

По исклучок од одредбите од ставот 1 на оваа точка, надоместокот не се пресметува и не се плаќа на личните примања остварени во привремен работен однос од страна на лица запослени на земјоделска дејност во земјоделски организации.

Како примања од ставот 2 на оваа точка се сметаат примањата на лицата на кои работата во привремен работен однос не им е редовно и главно занимање, ако тие примања ги остварат вршејќи работи кои според одредбите од Упатството за спроведување на одредбите за привремен работен однос од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/59) се сметаат како привремена работи или работи на работни места на кои нема потреба од работа со полно работно време.

Како земјоделски организации во смисла на ставот 2 од оваа точка, се сметаат стопанските организации наведени во гранката 211—00 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62 и 12/63).

Како земјоделски дејности во смисла на ставот 2 од оваа точка, се подразбираат сите дејности со кои се занимаваат земјоделските организации, освен дејностите наведени во точката 2 став 2 од Наредбата за стопанските организации и стопанските дејности што се сметаат како селскостопански („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/59).

3. Како личен доход во смисла на ова упатство, се подразбираат сите примања на кои се пресметува и плаќа придонес за буџетите од личниот доход според одредбите од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) и Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/63).

На примањата на кои не се пресметува и не се плаќа придонес за буџетите од личниот доход, не се пресметува и не се плаќа ниту надоместок.

Како пензии и инвалидски принадлежности, во смисла на ова упатство, до донесувањето на прописите од членот 4 став 2 на Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, се подразбираат нето-износите на исплатените пензии односно исплатените инвалидски принадлежности.

4. Основицата за пресметување на надоместокот ја сочинуваат вкупно исплатените бруто-износи на личните доходи по еден исплатен документ од кои се пресметува и плаќа придонес за буџетите од личниот доход, како и износите на исплатените пензии и инвалидски принадлежности.

Ако исплатителите на лични доходи, освен оние кои придонесот за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување ги пресметуваат во паушални износи или според паушални основици, ги пресметуваат личните доходи во нето-износ, односно ако придонесот за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување ги пресметуваат со примена на нормите определени за нето-примања, надоместокот се пресметува од основицата што ја сочинува вкупниот нето-износ на исплатените лични доходи (нето-примање) по еден исплатен документ,

тетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување.

Во основицата од ст. 1 и 2 на оваа точка не влегува износот на основните придонеси за социјално осигурување пресметан спрема разликата помеѓу стопата од 22% и бруто-износот на личните доходи на работниците и најголемата гранична стопа од 24,5%, која разлика може да изнесува најмногу до 2,5% од бруто личните доходи а се плаќа од средствата од кои се исплатуваат личните доходи на кои е пресметана таа разлика.

Ако придонесот за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување се пресметуваат и плаќаат спрема паушалните основици, како основица за пресметување на надоместокот служат тие паушални основици.

Ако придонесот за буџетите од личниот доход и основните придонеси за социјално осигурување се плаќаат во паушални износи, основицата за пресметување на надоместокот ја сочинува вкупниот износ на исплатените нето-примања (нето-износ на личните доходи) по еден исплатен документ, наголемен за паушалните износи на тие придонеси.

5. Надоместокот се пресметува со примена на стопата од 1,5% врз основиците од точката 4 на ова упатство.

6. Надоместокот се плаќа од истите средства од кои се исплатуваат личните доходи, пензиите и инвалидските принадлежности на кои е пресметан надоместокот.

Приватните работодавци го плаќаат надоместокот од своите средства.

7. Надоместокот се уплатува на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство или кај банката истиот ден кога од Службата на општественото книговодство или од банката се подигаат средства за исплата на личните доходи, пензиите и на инвалидските принадлежности.

Приватен работодавец кој не го води своето финансиско работење преку Службата на општественото книговодство или банката, е должен да го пресмета и уплати надоместокот на определена сметка кај Службата на општественото книговодство или банката во рок од 7 дена од денот на исплатата на личниот доход (платата).

8. Надоместокот на примањата од точката 2 на ова упатство остварени до крајот на 1963 година, ќе се плаќа според прописите што важеле во годината во која се остварени, иако тие примања се исплатуваат во 1964 година.

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-3-416/6

20 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

88.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија утврдува

ЛИСТА НА СТОКИТЕ ЗА КОНТИНГЕНТИРАН УВОЗ

1. Стоките чиј увоз е контингентираан се следниве:

- а) репродукциони материјали — суровини:
 - 1) кокс и прав од кокс,
 - 2) камен јетлен,
 - 3) дизел-гориво (плинско масло),
 - 4) бело сурово железо,
 - 5) старо железо,

- 6) валани и влечени производи на црната металургија,
- 7) тркалечки лежаи,
- 8) алуминиум,
- 9) бакар електролитен,
- 10) никел,
- 11) хромова руда,
- 12) калај и негови легури,
- 13) феролегури,
- 14) азбестно влакно,
- 15) азотни ѓубриња,
- 16) калиумови ѓубриња,
- 17) фосфорни ѓубриња,
- 18) анилински бои,
- 19) фармацевтски суровини,
- 20) колофониум,
- 21) штавила,
- 22) пневматици надворешни и внатрешни,
- 23) храна за добиток;

б) стоки за лична потрошувачка:

- 1) лекови, медицински инструменти и санитарски материјали,
- 2) филмови и потрошни материјали за кина,
- 3) книги, списанија и музички ноти,
- 4) основни прехранбени производи,
- 5) други индустриски и прехранбени производи за лична потрошувачка што не се опфатени во точ. 1 до 4 на овој оддел, со Листата на стоките за слободен увоз и со Листата на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на стоките за контингентниот увоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/61, 51/61 и 20/62).

3. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5006

25 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

89.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија утврдува

**ЛИСТА
НА СТОКИТЕ ЗА УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА
ЛИБЕРАЛНА ДОЗВОЛА**

1. Врз основа на либерална дозвола се увезуваат следниве стоки:

- 1) железна руда,
- 2) отпадоци и остатоци од бакар и бакарни легури,
- 3) сиво сурово железо,
- 4) волнено чешлано предиво,
- 5) кафе,
- 6) лој,
- 7) масло од палмини коски, кокосово масло и ленено масло,
- 8) масло од палми (палмино масло),
- 9) авто-корд,
- 10) сурова нафта
- 11) тутун суров и ферментиран,
- 12) пиварски слад.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа листа престанува да важи Листата на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/61, 51/61 и 1/63).

3. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5005

25 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

90.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија утврдува

**ДОПОЛНЕНИЈА НА ЛИСТАТА
НА СТОКИТЕ ЗА СЛОБОДЕН УВОЗ**

1. Во Листата на стоките за слободен увоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/61 и 51/61) во точката 1 под а) по редниот број 70 се додаваат осум нови редни броеви, кои гласат:

- „71) цел-влакно
- 72) цел-камцуг
- 73) бемберг и ацетат-предиво
- 74) рајон
- 75) памучни крпи
- 76) какаовец
- 77) екзотично дрво
- 78) дијаманти индустриски“.

2. Оваа листа влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 011-4/64

24 јануари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

91.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА
ИНСТАЛАЦИОНИ ПРЕКИНУВАЧИ**

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Инсталациони прекинувачи. Прекинувач за 6А, 250 V, за вградување на сид. Главни мери — — — JUS N.E3.103

Инсталациони прекинувачи. Прекинувач за 6 и 10А, 250 V, за вградување во сид и прицврстување со помош на шапи. Главни мери — — JUS N.E3.130

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од оваа решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 октомври 1964 година.

Бр. 15-629/1
29 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

92.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАКИРАНА ХАРТИЈА И ЛАКИРАНА ТКАЕНИНА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

Лакирана хартија. Технички услови и испитувања — — — — JUS N.A8.270
Лакирана хартија. Пруги и ленти JUS N.A8.271
Лакирана ткаенина. Технички услови и испитувања — — — — JUS N.A8.280

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1964 година.

Бр. 16-631/1
29 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

93.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈАЛИЦИ СО ВЛАКНО ОД ВОЛФРАМ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат нови југословенски стандарди, издание 1964 година, со следниве наслови и ознаки:

Сијалици со влакно од волфрам за општа употреба. Технички прописи и испитувања — — — — JUS N.L1.003

Сијалици со влакно од волфрам за општа употреба. Главни мери и карактеристики — — — — JUS N.L1.201

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт, за сијалици со подножје Е 27 — — — JUS N.L1.076

Гранично мерило за проверка на воспоставувањето на контакт, за сијалици со подножје Е 40 — — — JUS N.L1.077

Гранично мерило за проверка на заштитата од случаен допир, за сијалици со подножје Е 27 — — — — JUS N.L1.081

Гранично мерило за проверка на заштитата од случаен допир, за сијалици со подножје Е 40 — — — — JUS N.L1.082

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1964 година.

4. Југословенскиот стандард Сијалици со влакно од волфрам за општа употреба.

Прописи за изработка и испорака JUS N.L1.003, донесен со Решението за југословенските стандарди за сијалици за општа употреба и за сијалични подножја („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), престанува да важи.

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јули 1964 година.

Бр. 15-628/1
29 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

94.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ НАПРАВИ ЗА ДОМАКИНСТВО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниов југословенски стандард:

Електротермички направи. Лонци за греење вода, садови за варење и слични направи. Дополнителни технички прописи — — — — JUS N.M1.050

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 октомври 1964 година.

Бр. 16-630/1
29 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

95.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА
НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниов југословенски стандард:

Филер за јагленоводородни смеси JUS B.В3.045

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 мај 1964 година.

Бр. 18-402/1

21 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

96.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/63) точката 3 се менува и гласи:

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1965 година.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-445/1

10 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

97.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ
СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/63) точката 3 се менува и гласи:

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1965 година.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 18-443/1

10 јануари 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63, се поткраднале грешки, та се дава

ИСПРАВКА
НА ЗАКОНОТ ЗА НОРМИТЕ НА АМОТИЗАЦИЈАТА
НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Тарифата за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации под ред. бр. 81 — Прехранбена индустрија, под в) наместо броевите: „6,0 — 9,1“ треба да стојат броевите: „6,5 — 9,1“;

2. Во забелешката под 2 по ред. бр. 89 од Тарифата во петтиот и шестиот ред наместо зборовите: „применувајќи го степенот“ треба да стојат зборовите: „применувајќи ги нормите“;

Од Сојузната скупштина, 30 јануари 1964 година,
АС Бр. 56, Белград.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, а по предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС

I

Се отповикува
Милош Лаловиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тунис.

II

Се назначува
Нико Шилих, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тунис.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1
25 јануари 1964 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 54 од 28 декември 1963 година објавува:

Општествен план на СР Србија за 1964 година;
Закон за буџетот на СР Србија за 1964 година;
Закон за Уставниот суд на Србија;

Закон за измени на Законот за уделот на политичкотериторијалните единици во заедничките приходи;

Закон за определувањето и употребата на придонесите што се уплатуваат во Републичкиот инвестиционен фонд и Републичкиот фонд за станбена изградба;

Одлука за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Општествениот фонд за школство на СР Србија;

Одлука за разрешување од должност на претседателот на Вишиот стопански суд во Белград;

Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Општествениот фонд за школство на СР Србија за 1964 година;

Одлука за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за развој на стопански неразвиеното подрачје;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за основањето на Републичкиот завод за јавна управа;

Одлука за определување на самостојните установи што се финансираат според принципите на доходот;

Одлука за финансирање на определените самостојни установи;

Одлука за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход, општинскиот локален данок и другите приходи што ќе се наплатуваат во одделни тримесечја на 1964 година;

Одлука за овластување Административната комисија на Републичкиот извршен совет да решава за определувањето на износот на хонорарот за работа во комисији;

Решение за самостојните установи што се финансираат според принципите на доход;

Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;

Решение за назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски.

Во бројот 1 од 11 јануари 1964 година објавува:

Решение за именување претседател и членови на Републичкиот совет за научна работа;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Републичката комисија за физичка култура;

Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научна работа;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за полишта;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд на водите;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за станбена изградба;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот позајмен фонд на студентите;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Дирекцијата на сипската локомотивска вуча во Кладово;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Вишата школа на општествено-политичките науки во Белград;

Решение за именување претседател, еден член и нивни заменици на Дисциплинскиот суд при Републичкиот секретаријат за народна одбрана;

Решение за основање Комисија на Републичкиот извршен совет за преглед на инвестиционите програми;

Решение за разрешување и именување членови на Собранието на Заедницата на осигурувањето;

Наредба за определување на здравствените установи во кои се изведува стручна (практична) обука на лекари, стоматолози и фармацевти стажери;

Список на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуство на опасни растениски болести и штетници;

Исправка на Наредбата за елементите на договорите за давање здравствени услуги на осигурените лица.

Во бројот 2 од 18 јануари 1964 година објавува:

Наредба за измена на Наредбата за определување на установите на територијата на НР Србија во кои може да се врши испитување на прехранбените продукти;

Наредба за привремена забрана на риболов во Височица, Јеловичка и Дојкиначка река.

Во бројот 3 од 25 јануари 1964 година објавува:

Правилник за измени на Правилникот за надоместоците за судски излегувања извршени на барање и трошок на странката;

Упатство за постапката на општествената контрола на цени во прометот на мало.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ Службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 55 од 30 декември 1963 година објавуваат:

Општествен план за развојот на Социјалистичка Република Хрватска за 1964 година;

Закон за мерките за остварување на односите утврдени со Општествениот план на Социјалистичка Република Хрватска за 1964 година.

Во бројот 1 од 14 јануари 1964 година објавуваат:

Препорака за интеграционите движења во стопанството;

Одлука за измена на Одлуката за постојаните одбори на Стопанскиот собор на СРХ;

Одлука за дополнување на Одлуката за избор на членови на постојаните одбори на Стопанскиот собор на Саборот;

Одлука за основање Комисија за стручно образование;

Одлука за избор на членови на Комисијата за стручно образование;

Одлука за основање Комисија за научноистражувачка работа;

Одлука за избор на членови на Комисијата за научноистражувачка работа;

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Хрватска;

Одлука за разрешување судија на Вишиот стопански суд во Загреб;

Одлука за избор и разрешување на судии;

Наредба за спроведување на мерките за спречување на заразните болести кај добитокот вр 1964 година;

Список на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуство на калифорниската штитоносна вошка;

Одлука за определување на делот на основниот придонес и на додадените придонеси остварени за фондот на инвалидското осигурување, што им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок за фондовите за здравствено осигурување за трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот за 1964 година;

Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на пензионерите за 1964 година;

Одлука за височината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на потесната фамилија на југословенските државјани што стапиле во работен однос во странство врз основа на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравственото осигурување;

Одлука за постојаните износи на придонесите, стопите и основните за пресметување на придонесот за социјално осигурување во 1964 година за лицата во работен однос кој според посебни прописи имаат определени права од социјалното осигурување и за лицата за кои не се определени обврзници за плаќање на придонес;

Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување и за определување тарифите на премиите за 1964 година;

Одлука за определување височината на режимските додатоци со кои се осигуруваат средствата за извршување на работите за спроведување на инвалидското и пензиското осигурување, додатокот на деца и здравственото реосигурување на подрачјето на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СРХ во 1964 година;

Одлука за тарифата на надоместоците на комуналните заводи за социјално осигурување за извршувањето на работите од пензиското и инвалидското осигурување и додатокот на деца во 1964 година.

Во бројот 2 од 23 јануари 1964 година нема правни прописи.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 35 од 21 ноември 1963 година објавува:

Закон за комасација на земјоделските земјишта;

Закон за измени на Законот за здравствениот надзор над определени предмети за општа употреба;

Закон за измени и дополненија на Законот за Фондот на НР Словенија за унапредување на издавачката дејност;

Одлука за воведување додаток на лична пензија и отпратнина за лицата што вршеле функции при органите и организациите во СР Словенија;

Одлука за определување на делот на придонесот што се уплатува во Фондот на СР Словенија за унапредување на издавачката, новинската, книжарската и печатарската дејност;

Одлука за височината на амортизацијата што може да се издвои во општинскиот здравствен инвестиционен фонд;

Препорака на стопанските организации, коморите и стручните здруженија за унапредување на стоковната размена со странство;

Препорака за извршување на задачите при остварувањето на реформата на гимназиите во СР Словенија;

Заклучок за основање Комисија на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија за подготвување предлог на Законот за уставниот суд на СР Словенија;

Заклучок за именување претседател и членови на Комисијата на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија за подготвување предлог на Законот за уставниот суд на СР Словенија;

Решение за именување помошник на секретарот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за разрешување помошникот на директорот на Заводот на СР Словенија за стопанско планирање;

Решение за разрешување помошникот на директорот на Заводот на СР Словенија за стопанско планирање;

Решение за именување помошник на директорот на Заводот на СР Словенија за цени;

Решение за именување претседател, потпретседател и членови на Управниот одбор на Општата стопанска банка на СР Словенија.

Во бројот 36 од 5 декември 1963 година објавува:

Решение за разрешување и именување претседател, членови и секретар на Републичката комисија за спроведување на прописите за распределбата на чистиот приход на стопанските организации и установи;

Решение за изменување директор на Заводот на СР Словенија за стручно образование;

Правилник за минималните хигиенско-технички услови во производството и прометот на млеко за човечка исхрана;

Правилник за нормативите за изградба на посебни училишта и други посебни воспитни и образовни установи;

Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките државни органи, установи и организации.

Во бројот 37 од 12 декември 1963 година објавува:

Одлука за наплатување на услугите на Заводот на СР Словенија за статистика и за начинот на користењето на приходите од тие услуги;

Решение за разрешување и именување член на Одборот на Извршниот совет за општествен план;

Решение за разрешување и именување член на Комисијата на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија за одликувања;

Решение за именување помошник на секретарот во Републичкиот секретаријат за индустрија;

Решение за именување членови на Советот на Институтот за историја на работничкото движење;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за водостопанство на СР Словенија;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за одгледување дивеч „Фазан“ во Мурска Собота;

Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Заводот за риболов во Љубљана;

Решение за разрешување и именување членови на Собранието на Заедницата на осигурувањето за СР Словенија;

Наредба за контрола на цените во трговијата на мало.

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Во бројот 49 од 13 декември 1963 година нема прописи.

Во бројот 50 од 20 декември 1963 година објавува:

Одлука за доделување новогодишни награди на службениците и работниците на републичките државни органи, установи и организации;

Одлука за користењето на придонесот од доходот на стопанските организации остварен со печатарска дејност;

Одлука за разрешување и именување претседател на Одборот за стопанство на Извршниот совет;

Решение за именување потпретседател на Републичката стопанска комора;

Решение за именување претседател и член на Републичкиот дисциплински суд за службениците на органите на управата надлежни за работите на народната одбрана;

Решение за именување Правен совет на Извршниот совет;

Програма на задолжителната вакцинација во 1964 година;

Список на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуство на црвенилото кај боровите четини.

Во бројот 51 од 27 декември 1963 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на Народна Република Босна и Херцеговина за 1963 година;

Одлука за привременото финансирање на потребите по буџетот на СР БиХ за периодот јануари-декември 1964 година;

Одлука за основање Одбор за општествен план и финансии на Стопанскиот собор на Собранието на СР БиХ.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 45 од 31 декември 1963 година објавува:

Закон за Уставниот суд на Македонија;

Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари-март 1964 година;

Одлука за избор на член на Извршниот совет;

Одлука за разрешување и именување републички секретар за внатрешни работи;

Одлука за определување на судии на Уставниот суд на Македонија на кои мандатот им трае четири години;

Одлука за количините на вино и ракија што можат да се потрошат во домаќинство на производителот без плаќање данок на промет во производната 1963/1964 година;

Одлука за дополнување на Одлуката за користење на посебната буџетска резерва што се издвојува од приходите на одделни општини во 1963 година;

Одлука за процентот од износот на амортизацијата што здравствените установи го издвојуваат за општинскиот здравствен инвестиционен фонд;

Одлука за укинување на одлуката за основање Републичкиот одбор за помош на Скопје;

Одлука за укинување на Заедницата на железничките претпријатија — Скопје;

Исправка на Законот за патишта.

СОДРЖИНА

	Страна
80. Правилник за димензиите, вкупните тежини и наплатките на друмските возила	169
81. Наредба за утврдување за 1964 година на износот на девизите за плаќање на стоките што се увезуваат врз основа на генерална дозвола	171
82. Наредба за определување на стоките кои можат да се извезуваат само врз основа на дозвола	171
83. Наредба за измена на Наредбата за определување на контингентирани стоки за извоз	172
84. Наредба за измена на Наредбата за сметките кај Службата на општественото книговодство на кои се уплатуваат одделни видови приходи на буџетите и фондовите	172
85. Наредба за измена на Наредбата за продажба на патнички автомобили од домашно производство за странски средства за плаќање	173
86. Наредба за остварување надоместок за покривање на негативната разлика за увезената концентрирана храна за добиток што е наменета за интервенции на пазарот во 1964 година	173
87. Упатство за начинот за пресметување и уплатување на средствата за давање надоместок на сообраќајните стопански организации за повластичите во патничкиот сообраќај во 1964 година	173
88. Листа на стоките за контингентираан увоз	174
89. Листа на стоките за увоз врз основа на либерална дозвола	175
90. Дополненија на Листата на стоките за слободен увоз	175
91. Решение за југословенските стандарди за инсталациони прекинувачи	175
92. Решение за југословенските стандарди за лакирана хартија и лакирана ткаенина	176
93. Решение за југословенските стандарди за сијалици со влакно од волфрам за општа употреба	176
94. Решение за југословенските стандарди за електротермички направи за домаќинство	176
95. Решение за југословенскиот стандард од областа на градежништвото	177
96. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото	177
97. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото	177
Исправка на Законот за нормите на амортизацијата основните средства на стопанските организации	171